

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## на Република Северна Македонија

Број 200

1 октомври 2019, вторник

година LXXV

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

|   | Стр. |  | Стр. |
|---|------|--|------|
| 3185. <b>Одлука</b> за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....  | 2    | 3191. <b>Одлука</b> за давање согласност за именување на Анета Антова Пешева за почесен конзул на Канада во Република Северна Македонија, со седиште во Скопје.....  | 4    |
| 3186. <b>Одлука</b> за утврдување на износ на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на Јавната установа за деца - Детско одморалиште „Илинден“ – Гостивар за 2019 година.....                                    | 3    | 3192. <b>Одлука</b> за формирање на Национален совет за информациски и комуникациски технологии.....   | 5    |
| 3187. <b>Одлука</b> за престанок на користење на недвижна ствар на Министерството за здравство.....   | 3    | 3193. <b>Програма</b> за изменување на Програмата за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери и за обезбедување на средства за специјалистичко-консултативни и болнички здравствени услуги за корисниците на правото на социјална парична помош, како и на членовите на нивните домаќинства во Република Македонија за 2019 година..... | 6    |
| 3188. <b>Одлука</b> за давање на трајно користење на недвижни ствари на Агенцијата за храна и ветеринарство.....  | 3    | 3194. <b>Правилник</b> за престанување на важењето на Правилникот за висината и начинот на определување на реално направените трошоци во прекршочната постапка пред прекршочните комисији во Министерството за внатрешни работи.....   | 6    |
| 3189. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националниот совет на инвалидските организации на Македонија.....   | 4    |  |      |
| 3190. <b>Одлука</b> за давање согласност на Одлуката за утврдување на вишокот на средства на дел од акумулираната добивка на Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија, ц.о.Скопје и уплата во Буџетот на Република Северна Македонија..... | 4    |  |      |

|  | Стр. |   | Стр. |
|--|------|---|------|
| 3195. <b>Правилник</b> за престанување на важење на Правилникот за форма и содржина на образецот, како и начинот на водење на евиденција на физички лица против кои е поднесено барање за поведување на прекршочна постапка и евиденција на физички лица на кои им е изречена опомена..... | 7    | евиденцијата за сторителите на прекршоки за изречените глоби за сторениот прекршок од страна на прекршочните комисии во Министерството за внатрешни работи..... | 7    |
| 3196. <b>Правилник</b> за престанување на важење на Правилникот за содржината и начинот на водењето на   |      | 3197. <b>Оглас</b> од Судски совет на Република Северна Македонија.....   | 7    |
|  |      | 3198. <b>Правилник</b> за начинот на пренос на средствата во Фондот на ПИ-ОСМ.....  | 8    |
|  |      | <b>Огласен дел</b> .....  | 1-52 |

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

### 3185.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24 септември 2019 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

##### Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец АГРО-КА Благој Александар Серафимов, с.Мородвис, Зрновци за земјоделско земјиште со површина од 20000м<sup>2</sup>, кое се наоѓа на КПбр.1013-дел, место викано Ташлик, катастарска култура нива, катастарска класа 2, запишана во Имотен лист бр.242 за КО Мородвис.

##### Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

##### Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот на влегувањето во сила на Договорот.

##### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3611/1  
24 септември 2019 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Северна Македонија,  
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

**3186.**

Врз основа на член 166-з од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19 и 146/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24 септември 2019 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОС НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ДАВАТЕЛИТЕ НА ЈАВНИ УСЛУГИ И НА ДИРЕКТОРОТ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ „ИЛИНДЕН“ – ГОСТИВАР ЗА 2019 ГОДИНА****Член 1**

Износот на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на Јавната установа за деца - Детско одморалиште „Илинден“ – Гостивар, за периодот од 1.8.2019 година до 31.8.2019 година изнесува 77,24 денари, а за периодот од 1.9.2019 година до 31.12.2019 година изнесува 81,10 денари.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6728/1  
24 септември 2019 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Северна Македонија,  
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

**3187.**

Врз основа на член 18 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24 септември 2019 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство, му престанува користењето на недвижна ствар – трафостаница, која се наоѓа на ул. „Гоце Делчев“ бб во Охрид, на КП бр. 2553, дел 1, КО Охрид 4, запишана во Имотен лист бр. 102694, сопственост на Република Северна Македонија и тоа:

- зграда бр.8, намена на зграда и друг објект - Е13, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда - ТС1 со внатрешна површина од 38 м2.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6769/1  
24 септември 2019 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Северна Македонија,  
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

**3188.**

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24 септември 2019 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО****Член 1**

Со оваа одлука на Агенцијата за храна и ветеринарство се даваат на трајно користење без надоместок, недвижните ствари кои се наоѓаат на Бул. „1-ви Мај“ бб во Битола, на КП бр. 8964/1, КО Битола 3, влез 1, кат 3 и кат 4, намена на посебен/заеднички дел од зграда-ДП-деловен простор, дел од кат 3 со вкупна површина од 91, 70 м2, од вкупно 198 м2 и дел од кат 4 со вкупна површина од 44, 60 м2, од вкупно 202 м2, и тоа:

- една просторија С1 со површина од 14.35 м2, КП бр. 8964/1, КО Битола 3, влез 1, кат 3, дел од зграда-ДП-деловен простор,

- една просторија С2 со површина од 14.35 м2, КП бр. 8964/1, КО Битола 3, влез 1, кат 3, дел од зграда-ДП-деловен простор,

- една просторија С6 со површина од 35 м2, КП бр. 8964/1, КО Битола 3, влез 1, кат 3, дел од зграда-ДП-деловен простор,

- една просторија С7 со површина од 14 м2, КП бр. 8964/1, КО Битола 3, влез 1, кат 3, дел од зграда-ДП-деловен простор,

- една просторија С8 со површина од 14 м2, КП бр. 8964/1, КО Битола 3, влез 1, кат 3, дел од зграда-ДП-деловен простор,

- една просторија С2 со површина од 15.12 м2, КП бр. 8964/1, КО Битола 3, влез 1, кат 4, дел од зграда-ДП-деловен простор,

- една просторија С3 со површина од 15.12 м2, КП бр. 8964/1, КО Битола 3, влез 1, кат 4, дел од зграда-ДП-деловен простор,

- една просторија С4 со површина од 14.96 м2, КП бр. 8964/1, КО Битола 3, влез 1, кат 4, дел од зграда-ДП-деловен простор,

запишани во Имотен лист бр. 33509, сопственост на Република Северна Македонија.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Бр. 45-6795/1                          | Заменик на претседателот |
| 24 септември 2019 година               | на Владата на Република  |
| Скопје                                 | Северна Македонија,      |
| м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. |                          |

## 3189.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 септември 2019 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ НА ИНВАЛИДСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА МАКЕДОНИЈА**

## Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Основен граѓански суд Скопје му престанува користењето на движна ствар – лифт, и тоа: лифт во делови, сериски број на кабина 125253, сериски број на контролер 117061, единечна мерка – парче, количина 1 (еден), број на нарачка 714546, вредност 1.073.784,00 денари.

## Член 2

Движната ствар од член 1 од ова одлука се дава на трајно користење без надомест на Националниот совет на инвалидски организации на Македонија.

## Член 3

Претседателот на Основниот граѓански суд Скопје склучува договор со претседателот на Националниот совет на инвалидски организации на Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Бр. 45-6799/1                          | Заменик на претседателот |
| 24 септември 2019 година               | на Владата на Република  |
| Скопје                                 | Северна Македонија,      |
| м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. |                          |

## 3190.

Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24 септември 2019 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИШОКОТ НА СРЕДСТВА НА ДЕЛ ОД АКУМУЛИРАНАТА ДОБИВКА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, Ц.О.СКОПЈЕ И УПЛАТА ВО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на вишокот на средства на дел од акумулираната добивка на Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија, ц.о. Скопје и уплата во Буџетот на Република Северна Македонија, бр.02-1812/1 од 30.8.2019 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 30.8.2019 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Бр. 45-6809/1                          | Заменик на претседателот |
| 24 септември 2019 година               | на Владата на Република  |
| Скопје                                 | Северна Македонија,      |
| м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. |                          |

## 3191.

Врз основа на член 93 став 3 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24 септември 2019 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА АНЕТА АНТОВА ПЕШЕВА ЗА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА КАНАДА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ**

## Член 1

Се дава согласност за именување на Анета Антова Пешева за почесен конзул на Канада во Република Северна Македонија, со седиште во Скопје.

## Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7110/1  
24 септември 2019 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Северна Македонија,  
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

## 3192.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24 септември 2019 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН СОВЕТ ЗА ИНФОРМАЦИСКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ

## Член 1

Со оваа одлука се формира Национален совет за информациски и комуникациски технологии (во натамошниот текст: Советот), заради изготвување и следење на имплементација на Национална долгорочна ИКТ стратегија и на други стратешки документи поврзани со оваа област, како и давање на мислења по технички спецификации на тендерските документации на институциите од јавниот сектор, каде што како предмет на набавка е ИКТ опрема и/или софтвер, чијашто вредност е поголема од 20.000 евра во денарска противвредност.

## Член 2

Советот го сочинуваат претседател, заменик - претседател, 13 членови и заменици на членовите на Советот.

## Член 3

Советот е составен од:

1. Претседател на Советот
  - советник на претседателот на Владата на Република Северна Македонија за ИКТ технологија.
2. Заменик на претседателот на Советот:
  - министерот за информатичко општество и администрација.
3. Членови на Советот:
  - заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за европски прашања,
  - министерот за внатрешни работи,
  - министерот за одбрана,

- министерот за труд и социјална политика,
- министерот за здравство,
- министерот за финансии,
- министерот за правда,
- министерот за образование и наука,
- министерот за локална самоуправа,
- министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство,
- генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија,
- претседателот на Заедницата на единиците на локална самоуправа и
- директорот на Агенцијата за електронски комуникации.

## 4. Заменици на членовите на Советот:

- овластено лице од заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за европски прашања,
- заменикот на министерот за внатрешни работи,
- заменикот на министерот за одбрана,
- заменикот на министерот за труд и социјална политика,

- заменикот на министерот за здравство,
- заменикот на министерот за финансии,
- заменикот на министерот за правда,
- заменикот на министерот за образование и наука,
- заменикот на министерот за локална самоуправа,
- заменикот на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство,
- заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија,
- овластено лице од претседателот на Заедницата на единиците на локална самоуправа и
- овластено лице од директорот на Агенцијата за електронски комуникации.

Во случај на спреченост или отсуство на членовите на Советот, истите ги заменуваат нивните заменици.

## Член 4

За вршење на стручно-административните работи на Советот, претседателот назначува секретар, кој е од редот на вработените од Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија.

## Член 5

По потреба на состаноците на Советот може да присуствуваат и други министри, заменици на министрите и административни службеници на предлог на министерствата, како и други стручни лица по одделни прашања, на предлог на претседателот, заменикот на претседателот или членовите на Советот.

## Член 6

Делокруг на работа на Советот е:

- изготвување и следење на имплементација на национална долгорочна ИКТ стратегија и на други стратешки документи поврзани со областа,

- предлагање информации и други материјали поврзани со ИКТ до Владата на Република Северна Македонија,

- давање на мислења по технички спецификации на тендерските документи на институциите од јавниот сектор, каде што како предмет на набавка е ИКТ опрема и/или софтвер, чија што вредност е поголема од 20.000 евра во денарска противвредност и

- во соработка со засегнати субјекти давање предлози, мислења и препораки во врска со ИКТ областа.

#### Член 7

Стручно-оперативна и логистичка поддршка на Советот дава оперативнo тело составено од вработени од институциите претставени во Советот.

#### Член 8

Советот се состанува најмалку еднаш месечно, а по потреба и почесто.

#### Член 9

За својата работа Советот донесува деловник за работа.

#### Член 10

Советот доставува годишен извештај за својата работа до Владата на Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната година за претходната година, заради нејзино информирање.

#### Член 11

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за формирање на Национален совет за информациски и комуникациски технологии и сајбер безбедност („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2019).

#### Член 12

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7236/1  
24 септември 2019 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Северна Македонија,  
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

#### 3193.

Врз основа на член 16 ставови (2) и (3) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 153/19 и 180/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24 септември 2019 година, донесе

#### ПРОГРАМА

### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ БЕЗ НАПЛАТА НА УЧЕСТВО (ПАРТИЦИПАЦИЈА) ЗА ПЕНЗИОНЕРИ И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИ И БОЛНИЧКИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА ПРАВОТО НА СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА ПОМОШ, КАКО И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ ДОМАЌИНСТВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА

1. Во Програмата за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери и за обезбедување на средства за специјалистичко-консултативни и болнички здравствени услуги за корисниците на правото на социјална парична помош, како и на членовите на нивните домаќинства во Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/19), во насловот и низ целиот текст зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Во делот 3. „ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“ износот „123.000.000,00“ се заменува со износот „104.400.000,00“, а износот „93.000.000,00“ се заменува со износот „74.400.000,00“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6813/1  
24 септември 2019 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Северна Македонија,  
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

### МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

#### 3194.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19 и 110/19), министерот за внатрешни работи донесе

#### П РА В И Л Н И К

### ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РЕАЛНО НАПРАВЕНИТЕ ТРОШОЦИ ВО ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА ПРЕД ПРЕКРШОЧНИТЕ КОМИСИИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

#### Член 1

Со овој правилник престанува да важи Правилникот за висината и начинот на определување на реално направените трошоци во прекршочната постапка пред

прекршочните комисии во Министерството за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.222/15).

#### Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 13.1.1- 74280/1  
24 септември 2019 година  
Скопје

Министер  
за внатрешни работи,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

#### 3195.

Врз основа на член 55 став (1) од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19 и 110/19), министерот за внатрешни работи донесе

#### П Р А В И Л Н И К

**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОБРАЗЕЦОТ, КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА ПРОТИВ КОИ Е ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ ЗА ПОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА И ЕВИДЕНЦИЈА НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА НА КОИ ИМ Е ИЗРЕЧЕНА ОПОМЕНА**

#### Член 1

Со овој правилник престанува да важи Правилникот за форма и содржина на образецот, како и начинот на водење на евиденција на физички лица против кои е поднесено барање за поведување на прекршочна постапка и евиденција на физички лица на кои им е изречена опомена („Службен весник на Република Македонија“ број 101/16).

#### Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 13.1.1-74596/1  
25 септември 2019 година  
Скопје

Министер  
за внатрешни работи,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

#### 3196.

Врз основа на член 55 став (1) од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19 и 110/19), министерот за внатрешни работи донесе

#### П Р А В И Л Н И К

**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СТОРИТЕЛИТЕ НА ПРЕКРШОК И ЗА ИЗРЕЧЕНИТЕ ГЛОБИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК ОД СТРАНА НА ПРЕКРШОЧНИТЕ КОМИСИИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

#### Член 1

Со овој правилник престанува да важи Правилникот за содржината и начинот на водењето на евиденцијата за сторителите на прекршок и за изречените глоби за сторениот прекршок од страна на прекршочните комисии во Министерството за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ број 65/16).

#### Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 13.1.1-74597  
25 септември 2019 година  
Скопје

Министер  
за внатрешни работи,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

#### СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

#### 3197.

Судскиот совет на Република Северна Македонија врз основа на член 47 став 5 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006, 35/08, 150/10, 83/18 и 198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/19) и член 46 од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр. 102/2019), објавува

#### О Г Л А С

- За избор на претседател на Основен суд Радовиш,  
- За избор на претседател на Основен суд Струга,  
- За избор на претседател на Основен суд Струмица и

- За избор на 3 (тројца) судии на Врховниот суд на Република Северна Македонија - 1 (еден) судија за граѓанска област и 2 (двајца) судии за кривична област.

Кандидатите за избор на претседател на суд треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 и член 47 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006, 35/08, 150/10, 83/18 и 198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 96/19).

Кандидатите за избор на судија на Врховниот суд на Република Северна Македонија треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 и член 46 став

1 точка 5 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006, 35/08, 150/10, 83/18 и 198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/19).

Заинтересираните кандидати кон пријавата да поднесат документи во оригинал или заверена фотокопија на нотар до Судскиот совет на Република Северна Македонија, ул. „Македонија“ бр.5, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РСМ“. Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на WEB страната на Судскиот совет на Република Северна Македонија на следната адреса: <http://sud.mk/wps/portal/ssm/sud/izvestai/ostanati-dokumenti>.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/10). Од страна на Судскиот совет на Република Северна Македонија ќе бидат спроведени психолошки тест и тест за интегритет за кандидатите кои ги немаат положено тестовите, како и проверка на знаење на практична работа со компјутери.

По однос на термините за полагање на тестовите и проверката на знаење на практична работа со компјутери кандидатите ќе бидат дополнително известени од страна на Судскиот совет на Република Северна Македонија. Трошоците за полагање на психолошкиот тест и тестот за интегритет паѓаат на товар на кандидатите.

Бр. 08-1548/2 и 08-1549/2 Судски совет  
27 септември 2019 година на Република Северна Македонија  
Скопје Претседател,  
**Киро Здравев, с.р.**

## АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

**3198.**

Врз основа на член 58-а став (3), 60 став (8), а во врска со став (6) од овој член, член 64а став (4) и член 66 став (5) и член 66а став (2) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 44/2014, 192/2015, 30/2016, 21/2018, 245/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 180/2019) и член 2 од Законот за дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 180/2019) Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на седницата одржана на 25.9.2019 година, донесе

## ПРАВЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕНОС НА СРЕДСТВОТА ВО ФОНДОТ НА ПИОСМ

### I. Општи одредби

#### Член 1

Со овој правилник поблиску се пропишуваат:

а) начинот и постапката за пренесување на средствата кога член ќе стекне право на инвалидска пензија, во случај на смрт на член чии членови на семејството имаат право на семејна пензија и кога починатиот член нема членови на семејството кои имаат право на семејна пензија,

б) начинот на пренесување на средствата на осигуреник кој е погрешно распределен во задолжителен пензиски фонд од страна на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија (во понатамошниот текст: Фондот на ПИОСМ),

в) начинот и постапката за пренесување на средствата на членот на задолжителен пензиски фонд на кој му престанало членството поради промена на основот на осигурување согласно член 118 став (4) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување,

г) начинот и постапката за пренесување на средствата на членот на задолжителен пензиски фонд на кој му престанало членството поради навршување стаж на осигурување кој овозможува намалување на старосната граница за остварување право на старосна пензија за најмалку една година согласно со членот 118 став (3) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување,

д) начинот на враќање во Фондот на ПИОСМ на погрешно пренесен придонес во задолжителен пензиски фонд и

ѓ) начинот и постапката за пренесување на средствата на членот на задолжителен пензиски фонд кој до денот на отпочнување на примена на Законот за дополнување на законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 180/2019) има навршено стаж на осигурување со зголемено траење кој овозможува намалување на старосната граница за остварување право на старосна пензија за најмалку една година согласно со членот 118 став (3) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување и не дал писмена изјава за продолжување на членството во задолжителен пензиски фонд.



II. Начин и постапка за пренос на средствата кога член стекнува право на инвалидска пензија и во случај на смрт на член чии членови на семејството имаат право на семејна пензија

#### Член 2

(1) Друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови (во понатамошниот текст: друштвото), веднаш по приемот на известувањето од Фондот на ПИОСМ дека член на задолжителниот пензиски фонд со кој управува остварил право на инвалидска пензија или починал, а членовите на неговото семејство имаат право на семејна пензија, проверува дали личните податоци на членот наведени во известувањето се усогласени со податоците од евиденцијата на индивидуалните сметки на членовите на задолжителниот пензиски фонд која ја води друштвото (во натамошниот текст: евиденција).

(2) Доколку податоците од известувањето од став (1) на овој член не се усогласени со податоците од евиденцијата, друштвото веднаш за тоа го известува Фондот на ПИОСМ.

(3) Фондот на ПИОСМ доставува известување регистрирано во согласност со евиденцијата најдоцна во рок од една недела по добивање на известувањето од став (2) на овој член.

#### Член 3

(1) По добивање на точното известување од член 2 на овој правилник, друштвото, следниот работен ден по добивањето на известувањето, му доставува на Фондот на ПИОСМ податоци за вкупната вредност на средствата на индивидуалната сметка и за личните податоци за членот на задолжителниот пензиски фонд.

(2) Вредноста на средствата на индивидуалната сметка на членот од став (1) на овој член се пресметува според вредноста на сметководствената единица на датумот на проценка кој претходи на датумот на праќање на податоците до Фондот на ПИОСМ.

#### Член 4

(1) На првиот нареден датум на пренос што следи по датумот на прием на точното известување од член 2 на овој правилник, друштвото дава налог на чуварот на имот за пренос на вкупната вредност на средствата на индивидуалната сметка на членот, пресметана согласно член 3 став (2) од овој правилник.

(2) Чуварот на имот врши пренос на средствата од сметката на задолжителниот пензиски фонд на сметката на Фондот на ПИОСМ по добивање на налогот од друштвото за износот на средствата кои треба да се пренесат.

(3) Друштвото ја затвора индивидуалната сметка веднаш по извршувањето на преносот на средствата во Фондот на ПИОСМ.

III. Начин и постапка за пренос на средствата во случај на смрт на член кој нема членови на семејството кои имаат право на семејна пензија

#### Член 5

Во случај на смрт на член на задолжителен пензиски фонд, кој нема членови на семејството со право на семејна пензија согласно Законот за пензиско и инвалидско осигурување, средствата од неговата индивидуална сметка стануваат дел од оставинската маса на оставителот и се исплаќаат на лицето прогласено за негов наследник согласно закон.

#### Член 6

(1) Доколку врз основа на решение од надлежен орган лице прогласено за наследник на член на задолжителниот пензиски фонд (во натамошниот текст: наследник) има право на наследство на сите средства на индивидуалната сметка на починатиот член, на наследникот му се исплаќа вкупниот износ на средствата на индивидуалната сметка.

(2) Доколку наследникот има право на наследство само на дел од средствата на индивидуалната сметка на починатиот член, на наследникот му се исплаќа само соодветниот дел од средствата на индивидуалната сметка, пресметан од вкупниот број сметководствени единици на сметката на починатиот член на задолжителниот пензиски фонд.

(3) Друштвото ја затвора индивидуалната сметка веднаш по исплата на средства од индивидуална сметка на наследник/наследници.

#### Член 7

(1) Заради исплата односно пренос на средствата, наследникот му доставува на друштвото барање за исплата на средства, информации за трансакциската сметка на која наследникот сака да се префрлат средствата, решение од надлежен орган со кое е прогласен за наследник и документ за лична идентификација.

(2) Друштвото доставува до Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (во понатамошниот текст: Агенцијата) известување за поднесено барање за исплата на средства на наследник од индивидуална сметка на починат член и решение од надлежен орган со кое е прогласен наследник.

#### Член 8

(1) По добивање на известувањето од член 7 став (2) од овој правилник, Агенцијата доставува барање до Фондот на ПИОСМ заради проверка дали починатиот член има членови на семејството со право на семејна пензија согласно Законот за пензиско и инвалидско осигурување.

(2) Фондот на ПИОСМ доставува известување до Агенцијата, во рок од три работни дена од приемот на барањето од став (1) на овој член, дали починатиот

член има членови на семејството со право на семејна пензија согласно Законот за пензиско и инвалидско осигурување.

(3) Агенцијата до друштвото доставува известување дека може да се изврши исплата на средства на починатиот член, доколку Фондот на ПИОСМ известил дека починатиот член нема членови на семејството со право на семејна пензија согласно Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

(4) Износот на средствата, кои треба да се исплатат, се пресметува врз основа на вредноста на сметководствената единица на датумот на проценка на средствата што претходи на датумот на известувањето до друштвото од став (3) од овој член.

#### Член 9

(1) Друштвото доставува налог за исплата на средствата до чуварот на имот кој содржи податоци за наследникот, износот кој треба да се исплати во денари и податоци за трансакционата сметка на која треба да се префрлат средствата, наредниот работен ден од добиеното известување од Агенцијата од член 8 став (3) од овој правилник.

(2) Чуварот на имот, на денот на приемот на налогот од друштвото или наредниот работен ден, врши исплата односно пренос на средства од сметката на задолжителниот пензиски фонд на трансакционата сметка на наследникот, наведена во налогот од друштвото.

(3) Друштвото ја известува Агенцијата за секоја извршена исплата односно пренос на средства на трансакционата сметка на наследник.

#### Член 10

По преносот на вкупниот износ на средствата од индивидуалната сметка на починатиот член на задолжителниот пензиски фонд на банкарската сметка на наследник, друштвото ја затвора индивидуалната сметка на починатиот член и го известува наследникот.

#### IV. Начин на пренесување на средствата на погрешно распределен осигуреник

#### Член 11

(1) Доколку МАПАС, врз основа на информација од Фондот на ПИОСМ, утврди дека определено лице е погрешно распределено во задолжителен пензиски фонд го брише од Регистарот на членови и доставува податоци до друштвото.

(2) Врз основа на податоците од ставот (1) на овој член друштвото изготвува листа на индивидуални сметки од кои треба да бидат пренесени средства со податоците поврзани со нив, бројот на сметководствени единици на секоја индивидуална сметка, податоците за вредноста на средствата на секоја индивидуална сметка и податоците за вкупната вредност на сите индивидуални сметки.

(3) Вредноста на средствата на секоја индивидуална сметка се пресметува и претвора во денари врз основа на вредноста на сметководствената единица на датумот на проценка што претходи на датумот на доставување на листата од став (2) на овој член до Фондот на ПИОСМ.

(4) Друштвото ја известува Агенцијата за вкупната вредност на средствата на сите индивидуални сметки од листата од став (2) на овој член, по извршениот пренос на средства најдоцна до петти во месецот за претходниот месец.

#### Член 12

(1) На првиот нареден датум на пренос што следи по датумот на изготвување на листата од член 11 став (2) од овој правилник, друштвото дава налог на чуварот на имот за пренос на вкупната вредност на сите индивидуални сметки на членовите од листата во Фондот на ПИОСМ.

(2) Чуварот на имот врши пренос на средствата од сметката на задолжителниот пензиски фонд на сметката на Фондот на ПИОСМ по добивање на налогот од друштвото.

(3) Друштвото ја затвора индивидуалната сметка веднаш по извршувањето на преносот на средствата во Фондот на ПИОСМ.

#### V. Начин на пренесување на средствата поради промена на основот на осигурување на член на задолжителен пензиски фонд

#### Член 13

(1) Преносот на средствата на членот на задолжителен пензиски фонд на кој му престанало членството поради промена на основот на осигурување согласно член 118 став (4) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување се врши во постапка утврдена во членовите 11 и 12 на овој правилник.

(2) Преносот на средствата на членот од ставот (1) на овој член од задолжителниот пензиски фонд во Фондот на ПИОСМ се врши по истекот на 90 дена од денот на промената на основот на осигурување.

#### VI. Начин на пренесување на средствата поради навршување стаж на осигурување кој овозможува намалување на старосната граница за остварување право на старосна пензија на член на задолжителен пензиски фонд

#### Член 14

(1) За членот на задолжителен пензиски фонд за кој Фондот на ПИОСМ утврдил дека навршил стаж на осигурување кој овозможува намалување на старосната граница за остварување право на старосна пензија за најмалку една година согласно со членот 118 став (3) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, го известува МАПАС и доставува податоци.

(2) По истекот на рокот од три месеци од датумот на утврдување на стажот од став (1) од овој член, МА-ПАС го брише членот од Регистарот на членови и за тоа го известува друштвото.

(3) Врз основа на податоците од ставот (1) на овој член друштвото изготвува листа на индивидуални сметки од кои треба да бидат пренесени средства со податоците поврзани со нив, бројот на сметководствени единици на секоја индивидуална сметка, податоците за вредноста на средствата на секоја индивидуална сметка и податоците за вкупната вредност на сите индивидуални сметки.

(4) Преносот на средствата на членот од ставот (1) на овој член од задолжителниот пензиски фонд во Фондот на ПИОСМ се врши на првиот нареден датум на пренос по истекот на рокот од став (2) од овој член.

(5) Друштвото ја известува Агенцијата за вкупната вредност на средствата на сите индивидуални сметки од листата од став (3) на овој член, по извршениот пренос на средства најдоцна до петти во месецот за претходниот месец.

#### VII. Начин на пренесување на погрешно уплатен придонес

##### Член 15

(1) Фондот на ПИОСМ ги пренесува придонесите на членовите на задолжителните пензиски фондови на сметките на избраните задолжителни пензиски фондови веднаш, а најдоцна во рок од пет работни дена од приемот на придонесите, под услов во истиот рок да биле примени и соодветни податоци согласно со закон, кои му овозможуваат на Фондот на ПИОСМ да ја изврши таа обврска.

(2) Доколку Фондот на ПИОСМ погрешно пренесе придонес за пензиско и инвалидско осигурување во задолжителен пензиски фонд го известува друштвото и му доставува податоци за членот и придонесот.

(3) Друштвото го пренесува погрешно пренесениот придонес во Фондот на ПИОСМ, на првиот нареден датум на пренос по денот на приемот на известувањето од став (2) на овој член.

(4) Доколку постои негативна разлика помеѓу вредноста на придонесот на денот на кој е погрешно пренесен и вредноста на овој придонес на денот на известувањето од став (2) на овој член друштвото од сопствените средства ја надоместува разликата, во Фондот на ПИОСМ, на првиот нареден датум на пренос кој следи по датумот на известување од Фондот на ПИОСМ.

(5) Доколку разликата од став (4) на овој член е позитивна, средствата остануваат во пензискиот фонд.

##### Член 16

Сите информации што се однесуваат на средствата од индивидуалната сметка на задолжителниот пензиски фонд, друштвото и Фондот на ПИОСМ ги размену-

ваат и доставуваат до Агенцијата преку информацискиот систем на Агенцијата во вид и форма определени во стручно-техничкото упатство што Агенцијата го изработува согласно Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување. Во случај на виша сила или на други оправдани технички причини, друштвото ги доставува информациите до Агенцијата на надворешен медиум.

##### Член 17

Одредбите од овој правилник се применува и во случај на времено распределен осигуреник кој има индивидуална потсметка во задолжителен пензиски фонд.

##### Член 18

Преносот на средства од задолжителниот пензиски фонд во Фондот на ПИОСМ во случаите утврдени во глава II, IV и V од овој правилник, се врши секој 15-ти ден во месецот или наредниот работен ден доколку 15-тиот ден во месецот е неработен ден.

#### VIII. Преодни и завршни одредби

##### Член 19

(1) На член на задолжителен пензиски фонд кој до денот на отпочнување на примена на Законот за дополнување на законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 180/2019), има навршено стаж на осигурување со зголемено траење кој овозможува намалување на старосната граница за остварување право на старосна пензија за најмалку една година согласно со членот 118 став (3) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, и не дал писмена изјава за продолжување на членството во задолжителен пензиски фонд, му престанува членството во задолжителен пензиски фонд на 1.12.2019 година.

(2) Со престанување на членството во задолжителен пензиски фонд друштвото ја затвора индивидуалната сметка на членот на задолжителниот пензиски фонд од став (1) на овој член и вкупниот износ на средствата од индивидуалната сметка се пренесува во Фондот на ПИОСМ на првиот нареден датум на пренос.

##### Член 20

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-1363/3  
26 септември 2019 година  
Скопје

Совет на експерти  
Претседател,  
Максуд Али, с.р.



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија




[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: **ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**, ц.о. – Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.  
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.  
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019200